



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 15 ноември 2000
Скопје

Број 94

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2978.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95 и 55/97), и член 16 точка 5 алинеја 6 од Законот за одбрана ("Службен весник на РМ" бр. 8/92 и 30/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ЗАШТИТУВААТ

1. Во Одлуката за определување на личности и објекти што се заштитуваат ("Службен весник на РМ - Посебен службен весник" бр. 1/96 и 7/96, "Службен весник на РМ" бр. 7/98 и бр. 23/3898/1 од 27.07.1999 година), во Прегледот на објекти што се заштитуваат од Министерството за внатрешни работи, што е составен дел на оваа одлука, точката 2 "Објекти на државните органи", се менува и гласи:

"2. ОБЈЕКТИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

- Собрание на Република Македонија
- Влада на Република Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за правда
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за здравство
- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за култура
- Министерство за транспорт и врски и
- Министерство за животна средина и просторно планирање".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

Бр. 23-5072/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2979.

Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот, работни простори што се наоѓаат на улица "Максим Горки" бр. 21, втори кат, во Скопје, со површина од 83 м², и се лоцирани на КП 11873, КО Центар I Скопје, што е евидентно од имотен лист број 10061, и се сопственост на Република Македонија, времено се пренесува на Македонското друштво за наука и уметност - Скопје.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува со надоместок.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија да склучи договор за закуп за условите и начинот на користење на истите, со определен временски период.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4615/2
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2980.

Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Во Решението за пренесување право на сопственост на недвижен имот од Република Македонија на општина Маврови Анови, врз основа на спроведен делбен биланс број 23-257/31 од 08.02.2000 година, во делот II зборовите: "КО Рибница - објект - стара училишна зграда, неактивен", се бришат.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот објект - стара училишна зграда, со површина од 100 м² што се наоѓа во с. Рибница, општина Маврови Анови, лоциран на катастарска парцела бр. 17, поседовен лист бр. 45 КО Рибница, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Месната заедница "Рибница", општина Маврови Анови.

Член 3

Правото на користење на имотот од член 1 на оваа одлука се пренесува со надоместок.

Надоместокот да го утврди Службата за општи и заеднички работи во соработка со Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Член 4

Правото на користење на недвижниот имот се пренесува за време од 20 (дваесет) години.

Член 5

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот на имотот Месната заедница "Рибница" да потпише договор за условите и начинот на пренесување на користење на имотот, при што прецизно да се наведат имотно-правните односи и условите за давање на објектот на користење.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5046/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2981.

Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Недвижниот имот, работни простори што се наоѓаат на улица "Максим Горки" бр. 21, втори кат, во Скопје, со површина од 83 м², и се лоцирани на КП 11873, КО Центар I Скопје, што е евидентно од имотен лист број 10061 и се сопственост на Република Македонија, се иззема од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4615/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2982.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЦЕНТРАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "БАЈРАМ
ШАБАНИ" С. КОНДОВО - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Централното основно училиште "Бајрам Шабани" с. Кондово - Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.10.1999 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2972/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2983.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.11.2000 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2001 ГОДИНА**

I

Програмата за развој на туризмот за 2001 година во Република Македонија, претставува годишен план на активностите што ќе се преземат со цел туристич-

ко презентирање и промовирање на различни елементи на туристичката понуда во земјата и на странските емитивни пазари. Програмата содржи конкретни мерки за развој на туризмот во 2001 година кои истовремено претставуваат и општи мерки со долгорочен карактер, што ќе придонесат за поттикнување на развојот на туризмот во наредниот период.

II

Средствата за финансирање на Програмата за развој на туризмот во 2001 година на Република Македонија се утврдуваат во износ од 40.000.000 (четириесет милиони) денари, а се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и се однесуваат за реализација на Проектот за прогласување на 2001 година за година на туризмот во Република Македонија.

Средствата за изработката на Стратегијата за долгорочен развој на туризмот во Република Македонија, како и средствата за Проектот "Туристичка сигнализација на Република Македонија" во износ од 30.000.000 (триесет милиони) денари ќе се обезбедат од донација на Француската Влада.

III

Средствата определени во точка II од оваа програма ќе се користат за следните намени:

**I. ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ДОЛГОРОЧЕН
РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Изготвувањето на Стратегијата ќе ги дефинира насоките на натамошниот развој на туризмот со посочување на потребните, пред се квалитетни поместувања за динамизирање на туристичката дејност во Република Македонија.

	15.000.000 денари
I.1. Програма за маркетинг	5.000.000 денари
I.2. Програма за образование и оспособување	2.000.000 денари
I.3. Програма за истражување на анализи, како и статистичко следење	1.000.000 денари
I.4. Програма за квалитет на туристичките дестинации (Програма за ревитализација на познати туристички центри, имплементација на проекти за заштита на животна средина, инвестиции и друго)	2.000.000 денари
I.5. Програма за квалитетен развој на туристичките производи	2.000.000 денари
I.6. Програма за квалитет во вршењето на туристичките услуги	2.000.000 денари
I.7. Програма за меѓународна соработка	1.000.000 денари

ВКУПНО: 15.000.000 денари

**II. ПРОЕКТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 2001
ГОДИНА ЗА ГОДИНА НА ТУРИЗМОТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

II.1. Изработка на промотивна микс-стратегија	
1.1. Издавачка дејност (публикации од селективен карактер	
- Планините во Македонија (со трите национални паркови)	1.606.500 денари

- Манастирите во Македонија	2.082.500 денари
- Културно историските споменици во Македонија	2.082.500 денари
- Езерата во Македонија	4.760.000 денари
- Проспект за Скопје	4.760.000 денари
1.2. Огласни средства	
- Изработка на туристички филм за Македонија	5.164.000 денари
- Изработка на телевизиски, радио спотови и огласи за електронските и печатени медиуми	2.489.000 денари
- Огласување во електронските медиуми во земјата и во странство	11.141.200 денари
- Изработка и поставување на билборди во земјата и во странство	1.666.000 денари
- Изработка на ЦД-ром и ВЕБ страница и нејзино емитување на интернет	4.248.300 денари

ВКУПНО: 40.000.000 денари

III. ПРОЕКТ ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

III.1. Приказ на сегашната состојба со туристичка сигнализација	2.000.000 денари
III.2. Приказ на потенцијалните туристички локалитети кои ќе се опфатат со новата сигнализација	2.000.000 денари
III.3. Реконструкција на постојните знаци и поставување на нови	9.000.000 денари
III.4. Поставување на информативни пунктови	2.000.000 денари

ВКУПНО: 15.000.000 денари

IV

Министерството за економија ќе се грижи за спроведување на оваа програма.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5162/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2984.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот по музичко образование за IV одделение, како втор учебник.
Автори: Анкица Витанова и Звонимир Атанасов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2893/1
5 септември 2000 година
Скопје

Министер,
проф. д-р **Гале Галев, с.р.**

2985.

Врз основа на член 7 став 1 точка 1, 4 и 7 од Законот за заштита на растенијата ("Сл. весник на РМ" бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

НАРЕДБА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И СОТРУВАЊЕ НА ПЛАМЕНИЦАТА НА ПИПЕРКАТА (PHYTOPHTHORA CAPSICI)

1. За спречување на ширењето и сотрувањето на пламеницата на пиперката (*Phytophthora capsici*) во подрачјето на Радовишко каде што има појава на ова заболување се наредуваат следните мерки:

1.1. Држателите на растенијата на сопствените површини - посеви од пипер да ги соберат растенијата и растителните делови на купишта и извршат нивно палење. Собирањето и палењето да се изврши пред вршењето на есенската обработка.

1.2. Остатоците од пиперките покрај меѓите, каналите и др, површини исто така да се соберат и внимателно запалат.

1.3. Да се изврши длабоко есенско заорување.

2. На површините на кои во производната 2000 година е констатиран јак интензитет на присуство на причинителот на ова заболување и штети причинети по оваа култура од 60-100% се определува мерката плодоред, односно забрана за одгледување на куртова капија 2 години и тоа на следните површини:

- Во К.О. Ињево место викано ЛАКИ лево од патот Друмот во површина од околу 60 ха;

- Во К.О. Радовиш, место викано ГЛАДНО ПОЛЕ во границите лево од патот Радовиш - Струмица се до реката Сушица по Воиславски пат се до спојот со главниот пат во површина од 50 ха;

- К.О. Воиславци, површината меѓу ДОБРИ ДОЛ по Раклишки пат се до главниот пат Радовиш - Струмица во место викано Скрдо во површина од 70 ха;

- К.О. Сулдурци локалитет меѓу Чифлички пат и Пазарски пат се до спојот со главниот пат Радовиш - Струмица место викано ГОРГОР во површина од 20 ха.

3. Производителите производството на пиперка во 2001 година да го вршат исклучиво според упатствата издадени од Управата за заштита на растенијата при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со цел за спречување на појавата и ширењето на ова заболување.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-8786/1
6 ноември 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Ѓорчев, с.р.

2986.

Врз основа на член 397 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр. 14/98), министерот за внатрешни работи, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на регистрација на возилата на моторен погон и приклучните возила (во натамошниот текст: возилата) на Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Возилата на Министерството за внатрешни работи се службени и останати возила.

Возилата на Министерството за внатрешни работи што се посебно обележани и опремени и кои се користат за извршување работи и задачи во контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, контрола и регулирање на сообраќајот преку државната граница, во позорничка и патролна дејност, излегување на местото на настанот и вршење увид, одржување на јавниот ред и мир, за обезбедување возила под придружба, за извршување посебни задачи, кога е потребно да се обезбеди предност на минување во сообраќајот на патиштата, како и во други случаи, се службени возила и истите се регистрираат како такви.

Останатите возила на Министерството за внатрешни работи се регистрираат и им се продолжува регистрацијата според прописите за регистрација на возила.

Регистрацијата на службените и останатите возила се врши во Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Службените патнички автомобили се обоени со бела боја и имаат:

1. ознака "ПОЛИЦИЈА" напишана со сини букви од двете бочни страни, со големина на буквите 150 мм. x 135 мм. (образец број 1) над која на предната лева и десна врата е поставен амблем на полицијата на Република Македонија, со димензии 210 мм. x 210 мм., што е со сина основа и на него, на жолта кружна подлога со сини букви се отпечатени зборовите: "ПОЛИЦИЈА" и "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а во средината со жолта боја е отпечатен симболот на Република Македонија (образец број 2);

2. на капакот над моторот и на капакот на задниот дел е поставен амблем на полицијата на Република Македонија, со иста боја и изглед како на левата и десната врата, со димензии 500 мм. x 500 мм., односно со димензии 290 мм x 290 мм;

3. на задниот дел, над регистарската табличка има ознака "ПОЛИЦИЈА", напишана со сини букви, со големина на буквите 70 мм. x 70 мм.;

4. вграден ротационо или треперливо сино светло на највисокото место на возилото и

5. вграден уред за давање звучни знаци во низа тонови со различна висина.

Службените патнички автомобили што се користат за извршување посебни задачи, не мора да бидат обоени со бела боја и да имаат ознака "ПОЛИЦИЈА".

Член 4

Службените специјални, теренски и комби возила се обоени со бела боја и имаат: ознака "ПОЛИЦИЈА", напишана со сина боја од двете бочни страни, ам-

блем на полицијата на Република Македонија на капакот над моторот, ако е тоа можно со оглед на конструкцијата на возилата, два паралелно поставени амблема на полицијата на Република Македонија на задната страна ако е тоа можно со оглед на конструкцијата на возилата, ротационо сино светло и уред за давање звучни знаци, според член 3 став 1 точки 1, 2, 4 и 5 на овој правилник.

Член 5

Службените мотоцикли се обоени со бела боја и имаат: ознака "ПОЛИЦИЈА", напишана со сини букви од двете бочни страни на штитникот, треперливо сино светло и уред за давање звучни знаци, според член 3 став 1 точки 4 и 5 на овој правилник.

Член 6

Службените автобуси и товарните моторни возила можат да бидат обоени со сина боја и да имаат ротационо сино светло и уред за давање звучни знаци, според член 3 став 1 точки 4 и 5 на овој правилник.

Член 7

Бојата на службените возила се утврдуваат според усвоениот каталог на бои за регистрација на возилата.

Член 8

Службените возила на Министерството за внатрешни работи наместо регистарска табличка на предната страна имаат табличка со бела боја на која со сини букви е испишана ознаката "ПОЛИЦИЈА", под која на црвена подлога со бели букви стои ознаката "POLICE". Регистарската табличка на задната страна од возилото содржи два трицифрени броеви помеѓу кои е поставен амблем на полицијата на Република Македонија.

На горната и долната страна на регистарската табличка е втисната права црвена линија (црвени граници).

Регистарските таблички се прицврстуваат на возилото со пластична рамка, која е составен дел на регистарската табличка.

Формата и големината на регистарските таблички за службените моторни возила, приклучни возила и мотоцикли, се утврдени во обрасците од број 3 до број 6.

Член 9

Обрасците од број 1 до број 6 се составен дел на овој правилник.

Член 10

На службените возила на Министерството за внатрешни работи што се посебно обележани и опремени според Правилникот за регистрација на возилата на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 36/93 и 29/95), им се продолжува регистрацијата до истекот на рокот на нивната амортизација.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за регистрација на возилата на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 36/93 и 29/95).

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-36703/1
2 ноември 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Образец бр. 1

В
М
а
ПОЛИЦИЈА

Образец бр. 2



Образец бр. 3


РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА ЗА ПОТОРНО ВОЗИЛО



(прелина страна)

(задна страна)

Образец бр. 4



РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА
ЗА ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

Образец бр. 5



РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА
ЗА МОТОРЦИКЛИ СО РАБОТНА ЗАФАТНОСТ НА МОТОРОТ
ПРЕКУ 50 ccm

Образец бр. 6

РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА А x В	БУКВИ И БРОЕВИ		ЗНАК	
	d	H	a	h
520 110	9	74	55	-
280 200	9	74	55	-
200 200	5	50	40	-

2987.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 1 ноември 2000 година, донесе.

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за усвојување на Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел од Централното градско јадро кој и припаѓа на VI станбена заедница, донесена од Советот на општина Тетово на седницата од 29 август 1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Вујисик Зорица од Тетово, со Решение У. бр. 68/2000 поведе постапка за оценување уставноста и законноста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука е донесена на 29 август 1997 година.

Истата не содржи решение за катастарските парцели КП. 3700/1 и КП. 3701/3.

Во Одлуката посебно се нагласува дека измените и дополнувањата не се однесуваат на КП. 3700/1 и КП. 3701/3, односно дека во тој дел важи постојниот урбанистички план во кој овие парцели остануваат во истата форма и димензија.

Од увидот во документацијата, во врска со донесувањето на оваа одлука се гледа дека:

Прво е поднесено барање од општината Тетово до Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина за издавање согласност за спроведување на измена и дополнување на дел од Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел на Централното градско јадро - Тетово.

Со барањето е приложена Одлука за усвојување на дел на Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел на Централното градско јадро кој и припаѓа на VI станбена заедница - Тетово со број 08-491/5 од 3 септември 1997 година.

Доставен е Предлог за измена и дополнување на дел од Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел на Централното градско јадро - Тетово, изготвен од "Комунапроект" АД Тетово, со техн. број 23/94 од 1997 година.

Во овој предлог за измена и дополнување на Планот е содржано решение за парцелите КП. 3700/1 и КП. 3701/3 според кое КП. 3700/1 се проширува за сметка на КП. 3701/3.

Доставена е Стручна ревизија на нацрт измената и дополнувањето на дел од Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел од Централното градско јадро - Тетово, изготвена од Заводот за урбанизам и архитектура - Скопје, од мај 1997 година.

Доставен е Извештај од спроведениот јавен увид и јавна расправа за измена и дополнување на дел од Деталниот урбанистички план за VI станбена заедница и дел на Централното градско јадро - Тетово, изготвен од ПОЕ на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина Тетово, со број 08-197 од 3 април 1997 година.

Согласност за неа, односно спроведување на измените и дополнувањата на оспорениот детален урбанистички план од 1997 година дало Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина на 22 јуни 1998 година, меѓутоа од нејзиниот диспозитив се гледа дека истата не се однесува на КП.

3700/1 и КП. 3701/3 со образложение дека за нив водената постапка не била во согласност со законските прописи и во тој дел останува во важност постојниот урбанистички план.

5. Согласно член 8 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е уредувањето и хуманизација на просторот.

Согласно член 2 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 4/96, 28/97 и 18/99) просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

Согласно членот 7 од овој закон, во зависност од просторот кој е предмет на планирање се донесуваат, меѓу другото, генерален урбанистички план и детален урбанистички план.

Согласно член 17 став 1 од Законот, плановите од член 7 на овој закон се изработуваат како нацрт и предлог на план, а согласно став 3 и 4 на овој член од Законот, по нацртот на деталниот урбанистички план општината спроведува јавна анкета.

Согласно член 18 од Законот јавната анкета се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правните лица од конкретното подрачје опфатено со планот, на анкетни листови, доставуваат писмени забелешки до организаторот на анкетата, а извештај за јавната анкета за планот, со образложение за неприфатените забелешки изработува општината, односно градот Тетово.

Имајќи го предвид изнесеното наспроти одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Судот утврди дека во конкретниот случај при донесувањето на оспорениот детален урбанистички план не е целосно запазена законски предвидената постапка од овој аспект.

Имено, во согласност на Планот за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од VI станбена заедница на град Тетово издадена од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, во точката 2 изречно се наведува дека истата не се однесува на двата индивидуални станбени објекти (се мисли на објектите предвидени на КП. 3700/1 и КП. 3701/3) и во тој дел останува во важност постојниот урбанистички план.

Со оглед на тоа дека согласноста на Министерството за урбанизам и градежништво е составен и задолжителен елемент на постапката за донесување на плановите ("плановите за кои не е дадена согласност, се сметаат дека не се донесени" - член 22 став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање), судот утврди дека, во конкретниот случај, со делумното давање согласност на оспорениот урбанистички план, Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина всушност врши негова измена што излегува надвор од доменот на неговата надлежност, поради што оцени дека оспорената одлука е несогласна со Уставот и со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

6. Оваа одлука судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџама, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

Претседател

У. бр. 68/2000
1 ноември 2000 година
Скопје

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

2988.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Огут - Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5112/1 Директор,
10 ноември 2000 година дипл.правник **Горѓи Лазески, с.р.**
Скопје

2989.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Луке - Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5111/1 Директор,
10 ноември 2000 година дипл.правник **Горѓи Лазески, с.р.**
Скопје

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води постапка за утврдување сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителката Велјановска Ружица од Скопје, против тужениот Велјановски Тихомир од с. Волково, Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во судот. Во спротивно, на тужениот преку Центарот за социјални работи ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси во текот на постапката се до нејзиното правосилно завршување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.П.бр. 403/2000. (41961)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост на недвижен имот по тужба на тужителот Мирсад Муше од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 27/2-20, против тужената Халимова Идриз од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на тужената преку Центарот за социјални работи за привремен старател и се назначува адвокат Радмила Васиљевска Шишковска од Скопје, која ќе ги штити нејзините интереси во текот на постапката се до нејзиното правосилно завршување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI.П.бр. 2058/2000. (42151)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скопје, кат 2, соба бр. 7, на 27.11.2000 година во 11.30 часот ќе се одржи рочиште за продажба на стан кој се наоѓа на ул. "Павле Илџиќ" бр. 2/3, Скопје, со површина од 59.97 м², кој е заедничка сопственост на предлагачот Атанасов Киро и тоа 6/8 идеални од станот и на противниците Зоран Атанасов и Љупчо Атанасов секој на по 1/8 идеална од станот, по пат на јавно и усно наднавање.

Пазарната вредност на станот на горе наведената адреса изнесува 21.288 германски марки во денарска противвредност, последен курс на марката на денот на продажбата кој го одредува Народна банка на РМ.

Сите заинтересирани правни и физички лица должни се до денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 145/96. (42124)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за наплатавање на долг во износ од 108.500,00 денари по извршниот предмет на доверителот Смокварска Ели од Скопје, против должниците Тодевски Тодорче кој се наоѓа на издржување казна во затворот КПД "Идризово" и Ристовски Бранко со непознато место на престојување.

За привремен застапник на должникот Ристовски Бранко му се поставува адвокатот Огњановска Наташа од Скопје, ул. "Пајко маало" бр. 6, која ги има сите права и должности на законски застапник на тужениот се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот, односно се додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, И бр. 6990/99. (42686)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица поведена е постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителите Динев Александар и Динева Загорка двајцата од Струмица, против тужениот Динев Мирче од Струмица. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот Динев Мирче да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" во судница бр. 44. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател и тоа Лорета Горгиева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси по предметот на спорот до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 31/2000.

(42133)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка развод на брак по тужба на тужителот Мемеди Рамо од Гостивар, ул. "Шиматска" бр. 5, против Леварда Жаклина од Гостивар, со непозната адреса во странство.

Со оглед дека тужената е со непозната адреса на живеење и се определува привремениот застапник - стручниот соработник Бобан Димоски кој ќе ги застапува интересите на тужената, се додека таа или нејзин соработник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар. (42419)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата на тужителот Дашмир Алији од с.Порој - Тетово, против тужениот Ремзи Зибери од с.Каманџане тетовско со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ги штити неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 996/2000.

(42155)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд се води извршна постапка за наплата на парично побарување, по предлог на доверителот Крстевски Благој од Битола, против должникот Симоновски Живко од с.Славеј, сега со непозната адреса во СР Југославија. Вредност на паричното побарување 15.000 ДЕМ.

Се повикува должникот да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да постави свој полномошник. Во спротивно, на должникот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 4857/99 (41962)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по тужба на тужителот Нане Божиновски сега во Австралија, застапуван од полномошникот адвокат Крсте Јанчевски од Скопје, против тужениот Михајло Богоевски од с.Болно, сега во Аргентина, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 100.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави пред овој суд или да одреди полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 69/2000.

(42137)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за утврдување на татковство на малолетната Масуме по тужба на тужителите Бајрамша Етемова и Алириза Демиров од Кочани, ул."Стамен Манов" бр. 5, против тужените Екрем и Гула Ибраимови од Велес, со непозната адреса во Германија.

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот суд во Кочани, или да постават полномошник во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник и тоа Сузана Спасова стручен соработник во овој суд, која ќе ги штити нивните интереси и права до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 235/2000.

(42418)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1931/2000, на регистарска влошка бр. 02007557?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на генерален директор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ул. "Вардарска" бр. 50, Велес.

Се запишува Икономова Катерина, генерален директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1931/2000.

(37316)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 640/2000, на регистарска влошка бр. 006086, го запиша во трговскиот регистар спојувањето на Друштвото за производство, промет и услуги ЛАДИЛНИК Паскал и др. ДОО экспорт-импорт Прилеп, бул. "Методија Андоновски Ченто" бб.

Запишување на план за спојување на Друштво за производство, промет и услуги ЛАДИЛНИК Паскал и др. экспорт-импорт ДОО Прилеп кон Друштво за производство, промет и услуги ПРИМЕКС Паскал экспорт-импорт Скопје ДООЕЛ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 640/2000.

(39295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11648/99, на регистарска влошка бр. 02033725?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, промет и услуги ВЕКО МАГ Венјамин ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "Емил Зола" бр. 8-б, Скопје.

Усогласување на трговското друштво за производство, промет и услуги ВЕКО МАГ Венјамин ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје.

Седиште: ул. "Емил Зола" бр. 8-б, Скопје.

Содружници: Венјамин Кимовски од Скопје.

Основна главница: 5.120 дем. (158.700,00 Денари).

Управител: Вејамин Кимовски, без ограничување.

Дејности: 15.33 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.54/1, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 29.40, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.20, 33.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 72.20, 74.82, 74.83, 74.84.

Основна дејност: 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11648/99.

(25545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 984/99, на регистарска влошка бр. 02025030?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно Законот за трговски друштва на Трговското друштво за производство и услуги СИЛГРАФ Љубен ДООЕЛ Скопје, ул. "Церска" бр. 4, Скопје.

Друштвото е усогласено со изјава од 16.11.1998 г.

Фирма: Трговско друштво за производство и услуги СИЛГРАФ Љубен ДООЕЛ Скопје.

Скратен назив на фирмата: СИЛГРАФ Љубен ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул. "Церска" бр. 4, Скопје.

Единствен содружник: Николоски Љубен, ул. "Церска" бр. 4, Скопје.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.40, 36.63, 33.10/2, 36.50, 36.61, 33.40, 45.31, 45.33, 45.34, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.39, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.61, 51.65, 51.55, 50.30/1, 51.70, 51.56, 51.51, 51.62, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.46, 52.48, 52.47, 52.45, 52.42, 52.43, 52.10, 51.47, 51.52, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 55.12, 51.11, 55.22/1, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 26.12, 26.21, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.52, 28.63, 28.62, 28.72, 17.30, 25.13, 25.21, 25.22, 21.25, 21.23, 21.21, 74.40, 74.13, 71.34, 74.82.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници, услуги во меѓународниот транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни агенциски работи, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Николоски Љубен, ул. "Церска" бр. 4, Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 984/99.

(25546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4027/99, на регистарска влошка бр. 02030743?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија "ДЕНИ КОМЕРЦ" ДОО извоз-увоз Богданци, Гевгелија, ул. "Коста Поп Ристов" бр. 10 во Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНИ КОМЕРЦ Горге ДООЕЛ експорт-импорт Богданци, ул. "Коста Поп Ристов" бр. 10.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 50.50, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.41, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 15.71, 65.12/3, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија, Италија и СР Југославија, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Се брише: Сузана Таушанова - директор без ограничување.

Се запишува: Лепосава Таушанова - управител без ограничување.

Пречистен текст: Лепосава Таушанова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4027/99. (25547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6270/99, на регистарска влошка бр. 02023909?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за градежништво, трговија и услуги "КОНСУЛТА-ЛТД" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Локов" бр. 5/1-3 во Друштво за градежништво, трговија и услуги КОНСУЛТА-ЛТД Благојче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Локов" бр. 5/1-3.

Основачи се: Благојче Велковски од Скопје.

Дејности: 32.30, 32.20, 25.22, 25.21, 25.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 63.30, 33.20, 33.30, 29.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.13, 74.14, 70.20, 92.33, 51.18, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управители на друштвото се: Ана Пуровска - управител без ограничување, Благојче Велковски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6270/99. (25548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1047/99, на регистарска влошка бр. 02023474?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и туризам ВЕБИ КОМЕРЦ 98 Љуџфи ДООЕЛ експорт-импорт с. Оризаре - Липково.

Основач: Љуџфи Зекири од с. Оризаре - Липково.

Дејности: 20.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 19.20, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42,

52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55.30/1, 55.40/1, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98/2, 15.98, 15.98/1, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 21.23, 21.25, 36.63, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 50.20, 45.11, 45.12, 45.23, 90.00, 74.20.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Застапување во внатрешен и надворешен трговски промет: Љуџфи Зекири - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1047/99. (25549)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17269/99, на регистарска влошка бр. 02031923?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Консалтинг друштво за финансиски инвестиции, промет и услуги ТРОНС Дениза и Здравко ДОО Скопје, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 12/1.

Со денот на усогласување со ЗТД, се менува седиштето и во иднина ќе биде на ул. "Велко Влаховиќ" бр. 12/1 во Скопје.

На ден 27.12.1999 година лицето Шулановска Дениза од Скопје пристапува како основач-содружник и вложува влог во пари 310.000,00 денари.

Основачите Јосифовски Здравко и Шуланковска Дениза на ден 27.12.1999 согласно ЗТД, како единствени основачи донесоа Договор за усогласување со кој постоечкото претпријатие го трансформираат во: Консалтинг друштво за финансиски инвестиции, промет и услуги ТРОНС Дениза и Здравко ДОО Скопје, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 12/1.

Дејности: 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 30.02, 32.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.84, 80.42, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и лица, посредување од областа на прометот на стоки, услуги и туризам, консигнациони складишта и сервисно работење за странски фирми, консигнациона продажба, комисиона продажба, меѓународна шпедиција, реекспорт, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај.

Права и обврски: ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Се запишува: Шуланковска Дениза - управител без ограничувања.

Пречистен текст: Јосифовски Здравко - управител без ограничувања.

Шуланковска Дениза - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17269/99 (25550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17072/99, на регистарска влошка бр. 02031176?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и основање на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги АЛБОС Мемет ДООЕЛ експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 31.12.99, а основач е основач-единствен содружник е Мемет Абди од с. Г. Седларце, Камењане.

Дејности: 01.21, 01.24, 01.41/3, 01.42, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24, 26.66, 28.11, 28.12, 28.52, 28.63, 28.74, 29.24, 36.12, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 74.13, 74.82, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, изведување инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Мемет Абди, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17072/99 (25552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17426/99, на регистарска влошка бр. 02034008?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец за промет на стока на мало МАЛИНА ТП Сабит Садик Мемети, ул. "11 Октомври" бр. 33, Куманово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21.

Основач: Сабит Садик Мемети.

Трговец поединец за промет на стока на мало МАЛИНА ТП Сабит Садик Мемети, ул. "11 Октомври" бр. 33, Куманово.

Трговец поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот а во правниот промет истапува за свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување: Сабит Садик Мемети со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17426/99 (25553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8983/99, на регистарска влошка бр. 02025795?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет МАЛИСА Лилјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Митре Влаот" бр. 1а, Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 52.26, 51.31, 51.32,

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 52.61, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства кои ги користи и со кои располага.

Да се брише досегашниот директор Савик Марија.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и вршење промет во надворешното трговско работење е Савик Лилјана, управител без ограничување.

Основач на Друштвото е Савик Лилјана од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8983/99 (25554)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9671/99, на регистарска влошка бр. 02024556?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало МА-ГО КОМЕРЦ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 104.

Друштвото за трговија на големо и мало МА-ГО КОМЕРЦ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 104.

Основач е Горан Јосифовски.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.12, 52.21, 52.22, 52.11, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.63, 52.72, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Горан Јосифовски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9671/99 (25556)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8213/99, на регистарска влошка бр. 02030575?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало БО-ГЕМАК Ана ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 70.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05.

Дејности на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, поседување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет спрема трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Арсовски Владимир - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8213/99 (25557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17644/99, на регистарска влошка бр. 02031182? - 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија ПЛАС ПРОМЕТ Изаир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Самариска" бр. 36.

Дејности: 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 15.13, 15.81/1, 15.61/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Изаир Дочи.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Изаир Дочи, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17644/99 (25558)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14670/99, на регистарска влошка бр. 02031254? - 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето по ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АРАКОМ Скендер ДООЕЛ експорт-импорт с. Арачиново, Арачиново.

Дејности во внатрешниот промет: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 63.12, 40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19.

Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-

трговскиот промет, агенциски услуги во транспорт, комисиони работи, консигнациони работи, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија.

Содружник на друштвото е Халими Скендер со стан во с. Арачиново, Арачиново.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Халими Скендер - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14670/99 (25559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8734/99, на регистарска влошка бр. 02028383? - 3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија и услуги БИК Ристо и други ДОО Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 165.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 19.10, 19.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување на стоки и услуги, консигнации, реекспорт.

Ристо Ѓавочанов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8734/99 (25560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10913/99, на регистарска влошка бр. 02026872? - 3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги МАРАТОН АС Воислав и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 60а, Скопје.

Усогласување на трговското друштво за производство, промет и услуги МАРАТОН АС Воислав и други ДОО експорт-импорт Скопје.

Седиште: ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 60а, Скопје.

Основачи (содружници): Воислав Горѓијоски од Скопје и Зоран Јовановски од Скопје.

Основна главница: 10.330 дем (320.100,00 денари).

Управител: Туна Паунова, без ограничувања.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.54, 15.62, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.89, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 24.30, 26.21, 36.11, 36.50, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2,

52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05.

Основна дејност: 45.44 Бојадисување и застакување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10913/99 (25561)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10884/99, на регистарска влошка бр. 02028189?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за занаетчиство, трговија на мало и услуги МАГ-НЕТИК Вењајмин Никола Кимовски, ул. "Бихачка" бр. 8а, Скопје.

Дејности: 51.18 посредници специјализирани за продажба на посебни производи или на групи на производи, неспомнати на друго место, 51.19 посредници во продажба на разновидни производи, 52.12 друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.45 трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди, 52.48 друга трговија на мало во специјализирани продавници, 52.72/2 поправка на радио и тв апарати, телефонски апарати и уреди.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување, Вењајмин Кимовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10884/99 (25562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11328/99, на регистарска влошка бр. 02026022?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕН КОМПАНИ Амит ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "14" бр. 20 с. Сингелиќ, Скопје.

Усогласување со ЗТД.

Содружник и управител на Друштвото е лицето Амит Зенули од Скопје со стан на ул. "14" бр. 20 с. Сингелиќ.

Дејности: 20.10/1, 20.40, 20.51, 51.42/2, 51.34, 51.42/1, 51.43, 51.47, 51.38, 51.53, 51.55, 51.31, 51.32, 51.41, 52.12, 52.21, 52.22, 52.48, 52.25, 52.41, 52.45, 52.42, 52.43, 52.46, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 65.12/3, 60.21, 60.24, 63.40, 72.30, 72.40, 74.40, 74.84, 74.20/3.

Надворешна трговија со: прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за сторените обврски одговара со средствата со кои располага.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11328/99 (25563)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16246/99, на регистарска влошка бр. 02032041?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и трговија ОБНОВА-МЕТАЛ Марјан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70-а/20.

Фирма: Друштво за производство и трговија ОБНОВА-МЕТАЛ Марјан ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70-а/20.

Основач: Марјан Георгиевски од Скопје, со стан на ул. "Народен Фронт" бр. 7/24.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 37.10, 37.20, 63.30, 63.40, 74.84, 50.30/2, 55.40.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, шпедиција, конигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници и малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марјан Георгиевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16246/99 (25564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16221/99, на регистарска влошка бр. 02031309?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ШАМ-ПРОМ Шеваљ и др. експорт-импорт ДОО Тетово, ул. "Цветан Димов" бр. 15, Тетово.

Усогласување на претпријатие ДОО по ЗТД.

Фирма: Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ШАМ-ПРОМ Шеваљ и др. експорт-импорт ДОО Тетово, ул. "Цветан Димов" бр. 15.

Основачи-содружници: Шеваљ Касами, Меваип Касами, Авдилваит Касами сите од с. Ларце Тетово и Авдилбаки Касами од Тетово.

Дејности: 01.12/1, 01.41/3, 01.42, 02.01, 14.21, 15.11, 15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 20.10/1, 20.40, 20.51, 28.75, 31.30, 36.11, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.11, 55.23, 55.30/1, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.30, 74.30, 74.20/3, 74.84.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и реекспорт, застапување на странски лица, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од конигнационен склад, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото го застапува Шеваљ Касами - управител без ограничување.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го застапува Шеваљ Касами - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16221/99 (25565)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10596/99, на регистарска влошка бр. 02033636?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и услуги УНИ ЕЛЕКТРОНИК Ратко ДООЕЛ Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 10-1/5.

Дејности: 02.01, 15.81/1, 15.98/2, 17.16, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.23, 19.10, 19.20, 20.40, 21.25, 25.24, 26.40, 28.62, 28.73, 29.12, 29.21, 29.23, 29.24, 29.40, 29.53, 29.54, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 62.10, 32.20, 32.30, 40.10/3, 45.31, 45.33, 50.10, 50.20, 50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 71.40, 74.20, 74.20/2, 74.40, 74.84, 93.02.

Дејности на надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, консигнација, застапување и посредување во надворешен промет и странски фирми, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото Ратко Томовски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10596/99 (25566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10860/99, на регистарска влошка бр. 02023908?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги на големо и мало ЕФЕМ-ИМПЕКС-Емил и Кузе увоз-извоз ДОО Скопје.

Се врши промена на основачи, па на местото на основачот Ефтим Гаврилов кој почина доаѓа неговиот законски наследник Емил Гаврилов. Исто така истапува основачот Јорданка Гаврилова, а на нејзино место пристапува основачот Кузе Нацевски.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 71.21, 74.84.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на надворешнотрговскиот промет: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги во странство, услуги во меѓународна шпедиција и складирање, продажба на странска стока од консигнационен склад, истражувачко-развојни услуги во давање и користење на информации и знаење од стопанството, угостителски и туристички услуги, организирање на меѓународни саеми и изложби, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и

патници, посредување во меѓународно-трговски промет, реекспорт, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет.

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешнотрговското и надворешнотрговското работење е управителот Кузе Нацевски, а се брише Гавриловски Ефтим, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10860/99 (25567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12938/99, на регистарска влошка бр. 02028009?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги УГУР-ПРОМЕТ КАВ Трајко ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, булевар "Македонија" бр. 3-3/6.

Основач: Угуров Трајко Кавадарци, булевар "Македонија" бр. 3-3/6, со изјава од 03.09.1999 год.

Дејности: 01.13, 02.01, 02.02, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.99, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 31.10, 34.40, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Угуров Трајко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12938/99 (25568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16404/99, на регистарска влошка бр. 02031312?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и транспорт ВЕКОС-ЕКСПРЕС Борис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Финска" бр. 146-а.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 71.10, 93.05, 52.74, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Борис Миноски од Скопје.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Борис Миноски - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16404/99 (25569)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16190/99, на регистарска влошка бр. 02031913?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, услуги и трговија ФЕРОМОНТ Анисија и Весна ДОО Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бб.

Основачи-содружници на друштвото се Анисија Славкова и Весна Андоновска.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 36.11, 36.14, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 92.72, 93.02.

Дејности на надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и транспорт, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт, консигнационо работење.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е: Весна Андоновска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16190/99 (25570)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14113/99, на регистарска влошка бр. 02027774?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги ГУЛИ КОМЕРЦ Димитри и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 58/2, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 36.11, 36.14, 45.31, 45.32, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.82, 74.84.

Дејности на надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција и транспорт, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт, консигнационо работење.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Спировски Димитри, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14113/99 (25571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16122/99, на регистарска влошка бр. 02031917?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежништво, трговија и производство ФИНИСИА Фазлија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 272-б.

Усогласување на Претпријатието за трговија на големо и мало АДО-КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 272-б и зголемување на основната главница со внесување средства со проценка од овластен проценител во износ од 162.000,00 денари или 5.228 дем.

Новата фирма гласи: Друштво за градежништво, трговија и производство ФИНИСИА Фазлија ДООЕЛ Скопје, ул. "Хо Ши Мин" Зечар бр. 272-б.

Скратен назив: ФИНИСИА ДООЕЛ Скопје.

Основач е Фазлија Колик од Скопје.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, комисиона и консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со ситот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Фазлија Колик - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16122/99 (25572)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17512/99, на регистарска влошка бр. 02025735?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АНТИЛОП-ПРОМ Абдулкадар ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 142.

Основачи на друштвото се Абдулкадар Сејрани од Тетово и Менсур Сејрани од Тетово.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.22, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е лицето: Сејрани Абдулкадар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17512/99 (25573)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III.Рег.Зг. бр. 63/2000 од 05.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на општина Чаир, Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Киро Димушков" бр. 35 б, Радишани.

Дејноста на здружението за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на општина Чаир, Скопје е: организирање и спроведување широка превентивна дејност по болестите од зависност: алкохолизам, никотинизам и наркомани кај сите популации, деца, млади граѓани и работни луѓе, координирање на работата на ограночите на здружението по училишта, месни заедници, работни организации, установи и друго, соработка со заинтересирани фактори во општината, организации, институции кои се бават со сузбивање со болестите на зависност, активности за запознавање на јавноста со штетните последици од тие болести, организирање на анкети и други истражувања, организирање собири во вид на трибини, советувања, семинари, курсеви и слично, издавање на пропаганден материјал и други слични активности.

Со денот на запишувањето во регистарот за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија на општина Чаир, Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41847)

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 24/2000 од 30.10.2000 година, под реден број 32, се запишува Здружение на граѓани "МЛАДОСТ" Гостивар, со седиште во Гостивар, на ул. "Н. Парапунов" бр. 235 - Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Крајчески Заке.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во унапредување на знаењата на своите членови од областа на кошаркарскиот спорт и атлетиката во градот и пошироко.

Од Основниот суд во Гостивар. (42160)

Основниот суд во Крушево со решение Рег.Згф. бр. 9/2000 од 07.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден бр. 9 за 2000 година се запишува здружението со име: Центар за помош на лица со ментален хендикеп "ПОРАКА" Крушево, со скратен назив "ПОРАКА".

Седиштето на здружението е во Крушево на ул. "Илинденска" бб, а дејствува на територијата на општина Крушево и Житоше.

Лице овластено за застапување на здружението е Христоска Невенка од Крушево, претседател на Здружението.

Здружението стекнува својство на правно лице со неговото запишување во регистарот на 07.11.2000 година.

Од Основниот суд во Крушево. (42157)

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 29/2000 од 29.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение на "ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТКА" Куманово ул. "Тоде Думба" бр. 682/15, под рег. бр. 171.

Основни цели и задачи како начин и облици на дејствување на "ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТКА" Куманово, се насочени кон остварување на уставни и човекови права на РМ, остварување на секој вид дискриминација, борба против девијантни однесувања на граѓаните, респектирање на културни, традиционални и други вредности на националности кои живеат на територијата на РМ, ќе предлага закони за подобрување на човекови права и слободи, за подобрување на мултиетничка соработка, ќе организира емисии од областа на правото, ќе изготвува проекти за едукација на граѓани за нивните човекови права и за остварување на истите активно ќе се залага за градење на цивилно општество.

Здружението "ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТКА" Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 29.09.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (42161)

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 30/2000 од 27.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение на граѓани за достоинство на хендикепирани и маргинализиран лица "ХУМАНОСТ" Куманово ул. "Октомвриска Револуција" бр. 54/12, под рег. бр. 172.

Основни цели и задачи како начин и облици на дејствување на Здружение на граѓани за достоинство на хендикепирани и маргинализиран лица "ХУМАНОСТ" Куманово, се насочени кон организирање на акција за собирање помош и распределување на собрана помош - санитарна ортопедска помош на лица со физички недостатоци без разлика на национална, расна, полна, верска и образовна припадност, организирање на акции за собирање на материјални средства за изградба на рекреативни центри, за адаптација на училишта, станбени објекти, за хендикепирани лица и лица со физички недостатоци. Организирање на психијатриски сесии, разговори, курсеви, спортски натпревари за хендикепирани лица. Основање на посебен фонд за образување на сиромашни деца и лица со фи-

зички недостатоци и ангажирање соработка со локални, републички и меѓународни и слични организации.

Здружението на граѓани за достоинство на хендикепирани и маргинализирани лица "ХУМАНОСТ" Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 27.10.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (42163)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен, под Рег. ЗГФ.бр. 6/2000 се запишува здружение на граѓани со назив Спортско здружение на женскиот ракометен клуб "ПРЕСПА" Ресен.

Здружението има за цел омасовување и развој на ракометниот спорт учествување во организацијата и спроведувањето на системот на натпревари во рангот во кој се натпреварува, унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри.

Седиштето здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Блаже Клокановски од Ресен, претседател на спортското здружение.

Од Основниот суд во Ресен. (42156)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 11/2000 Здружение на граѓани со име "ЦРВЕН КРСТ" од Радовиш, кое е основано заради остварување хуманитарни цели и задачи од областа на здравството, социјалната заштита и воспитанието.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 72, Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш. (41963)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 171/96 од 06.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Општествено претпријатие "ВЕЈУРФЛОК" текстилна хемиска индустрија ЦО Скопје, ул. "Воин Драшковиќ" бб, и жиро сметка 40120-601-107, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42171)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 134/2000 од 25.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ТЦТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 36, и жиро сметка 40100-601-374093, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 143/2000 од 24.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Компанија за инженеринг, производство и трговија "БЕНИКОМ" експорт-импорт Скопје, ул. "Панче Неделковски" бр. 67/4, и жиро сметка 40100-601-147900, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42015)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 237/96 од 31.10.2000 година, е дадена согласност за опточнување на постапка за трансформација над должникот АД "ТРОТЕКСТ-ИЛ МАЛОПРОДАЖБА" Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50, и жиро сметка 40100-601-17543, и отворената стечајна постапка над должникот, се запира.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42085)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 154/2000 од 01.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за инженеринг и консалтинг "БРОКЕРС" ДОО Скопје, ул. "Петар Драпшин" бр. 39, и жиро сметка 40100-601-368895, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 152/2000 од 01.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет "СЕНЗС" инженеринг и консалтинг ДОО Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22/3-16, и жиро сметка 40100-601-374137, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 156/2000 од 01.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги "ЗОНА - АБМ" ДОО Скопје, ул. "Серва" бр. 33, и жиро сметка 40100-601-382279, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42079)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 178/2000 од 17.10.2000 година над ПТ "ПАРМАК" Битола, ул. "Дојранска" бр. 12, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-24352 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42018)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 22/2000 од 11.07.2000 година над Приватно претпријатие за промет на големо и мало и услуги извоз-увоз "МОНЦА" Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-697-7022 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42135)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 251/2000 од 07.11.2000 година над Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЦУКИ ПРОМ" увоз-извоз Битола, ул. "Максим Горки" бр. 72, со дејност полјоделство и жиро сметка 40300-601-31301 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42417)

Основниот суд во Прилеп објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 130/2000 од 06.11.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало комисион извоз-увоз "ДЕДИДАМ" с.Ерековци, запишана во регистарска влошка 1-16441 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-29231, во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, ул. се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (42452)

Основниот суд во Прилеп објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 124/2000 од 30.10.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот Претпријатие за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз "ОСУМ" ПО од Прилеп, запишана во регистарска влошка 1-5158 со жиро сметка 41100-601-12274, во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (42459)

Со решение на стечајниот совет на Основен суд во Охрид, Ст. бр. 32/99 од 13.09.2000 година, према стечајниот должник "МОСТРО - КОМПАНИ" од Охрид, ул. "Галичица" бр. 54, со жиро сметка 41000-601-51194 при ЗПП Охрид отвори стечајна постапка, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (42455)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 968/99 од 15.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "БУБЕ" увоз-извоз ц.о. од Гостивар, ул. "Борис Кидрич" бр. 199, со жиро сметка 41510-601-71325.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Зоран од Гостивар, ул. "М.Ч.Филипоски" бр. 17/2/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42125)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1641/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МАК СИЛВЕР" ц.о. од Скопје, ГТЦ - приземје локал 4, со жиро сметка 40100-601-269435.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42075)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 1660/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЕУРО МАСТЕРС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Гуро Гоновиќ" бр. 115 а, со жиро сметка 40100-601-365734.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42074)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 524/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, прометно претпријатие "ВАГРАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ц.о. од Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 78 а, 1/14, со жиро сметка 40110-601-394864.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 449/2000 од 19.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "БОЈАЛ ТРАНС" ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 86 а, со жиро сметка 40900-601-41362.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 560/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - ординација по општа стоматологија "ОРТОДЕНТ" од Скопје, ул. "Козара" бр. 42/2-11, со жиро сметка 40100-603-21457.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42071)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 758/2000 од 03.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало експорт-импорт "БЕЛУПО - КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Варшавска" бр. 5/2-5, со жиро сметка 40120-601-80422.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42070)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 425/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "БОКО" ДОО увоз-извоз од Скопје, ТЦ Карпош локал 9, сек. 3, со жиро сметка 40120-601-381136.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 605/2000 од 07.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "УНИМАГ" ДОО од Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 66/2-17, со жиро сметка 40120-601-346756.

За ликвидатор се определува лицето Милко Тасковски од Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 66 б/2-17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42165)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1747/2000 од 05.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "САМУРИ КОМЕРЦ" ДОО од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 181, со жиро сметка 41510-601-20103.

За ликвидатор се определува лицето Јулијана Ристевска од Скопје, ул. "Горѓе Андреевиќ Кун" бр. 28 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42150)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 739/2000 од 02.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно и угостителско претпријатие "ЛАСМАН КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Тетово, ул. "126" бр. 5, со жиро сметка 41500-601-45884.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Скопје, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 259/98 од 05.10.2000 година е завршена ликвидационата постапка над Претпријатието за трговија и услуги "РАЦИОНАЛ ДИКОМ" ДОО од Скопје, ул. "Боро Менков" бр. 2-4/4, Скопје, и жиро сметка 40100-601-278644, отворена со решение на овој суд од 11.01.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42076)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 683/99 од 24.10.2000 година е завршена ликвидационата постапка над Друштвото за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги "НЕСПРОМ" Антонио ДООЕЛ од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 4/2-7, Скопје, и жиро сметка 40120-601-57091, се заклучува, отворена со решение на овој суд од 17.06.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 448/99 од 11.09.2000 година е завршена ликвидационата постапка над Трговското претпријатие "АЛМА" ЦО од с.Д.Свиларе, Скопје, и жиро сметка 40120-601-62511, отворена со решение на овој суд од 05.04.2000 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 1036/99 од 24.10.2000 година е завршена ликвидационата постапка над Претпријатие за производство, трговија и услуги "ПВ КОМЕРЦ" ЦО од Скопје, бул. "Кузман Јосифоски Питу" бр. 26/1/4, и жиро сметка 40100-601-379149, и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42132)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште построено на КП бр. 3827, м.в. "Брешлике", култура нива, класа 4, со површина од 2486 м², за КО Кучевиште, сопственост на Усовиќ Стојан за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (42052)

Се продава недвижен имот построено на КП бр. 62/15, м.в. "Касапско", култура нива, класа 8, со површина од 1500 м², за КО Раштак, сопственост на Чокова Ани за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (42714)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/3 идеален дел од лозје на КП бр. 897/1, план 045, скица 010, во м.в. "Калница", со површина од 8984 м², класа 5, видно од ИЛ бр. 21, за КО Ваташа, сопственост на Атанас Вешков од с.Ваташа, ул. "Данко Дафков" бр. 2, за цена од 16.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42500)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 2853, план 065, скица 480, во м.в. "Кошари", со површина од 3383 м², класа 1, и лозје на КП бр. 2854, план 065, скица 480, во м.в. "Кошариште", со површина од 1802 м², класа 1, видно од ПЛ бр. 478, за КО Сирково, сопственост на Ванчо Темелков од с.Сирково, за цена од 15.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42508)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 135, во м.в. "Великина Нива", класа 3, со површина од 1756 м², во КО Марвинци, со земјоделско земјиште сопственост на по 1/4 идеален дел на Ристова Марија од с.Марвинци, Самарциева Валентина од с. Брајковци, Неделковска Милица од Скопје и Ристов Анаштир од с.Марвинци, и тоа: интензивно лозје на КП бр. 46, во м.в. "Сртот", класа 1, со површина од 1278 м², во КО Марвинци, интензивно лозје на КП бр. 47, во м.в. "Сртот", класа 1, со површина од 772 м², во КО Марвинци.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (42756)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, од КП бр. 281, во м.в. "Лаките", нива со површина од 3693 м², сопственост на Симонов Ристо од Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 8, по цена од 37.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (42131)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 602/22, план 4, скица 11, во КО Волково, на м.в. "Кременјарник", нива 4 класа, со вкупна површина од 598 м² сопственост на Горѓеска Пејдановска Лена, според ПЛ бр. 2091 на КО Волково, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (42688)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 1242, м.в. "Милина Нива", култура нива, класа 4, површина 9827 м², во КО Црешево, ПЛ бр. 1073, сопственост на Борче Шлиевски од с.Црешево, по цена од 210,00 денари од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на голасот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матида Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (42159)

Сопственикот Маринковиќ Славко од с.Горњани бр. 10, Скопје, продава нива 5 класа во вкупна површина од 1112 м², во м.в. "Радунац" кој лежи на КП бр. 910 КО Горњани според ПЛ бр. 48 по цена од 50,00 денари од 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на голасот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јозуновски, ул. "2 Македонска Бригада" бр. 54, Општина Чаир, Скопје. (42170)

Се продава недвижност - деловен простор кој се наоѓа во Скопје на ул. "Караорман" изграден на КП бр. 9438 КО Центар 1 Скопје во вкупна површина од 622 м², кој се состои од простории во подрум во површина од 9 м², и помошни простории од 178 м², простории на приземје во површина од 184 м², и 10 м², и простории на први кат со површина од 241 м², како и се пренесува на трајно користење градежно земјиште во вкупна површина од 293 м², врз кое е изграден деловниот простор, која недвижност е запишана во ИЛ бр. 9168 за КО Центар 1 Скопје, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Одделение за прмер и катастар Скопје, со почетна цена од 15.800.000,00 денари по пат на усно јавно наддавање кое ќе се одржи на ден 04.12.2000 година со почеток во 08.00 часот во нотарската канцеларија на нотарот Нове Костовски, бул. "Гоце Делчев" бр. 6, Скопје.

Заинтересираните лица за купување на заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усното јавно наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно наддавање положат кај нотарот Нове Костовски гаранција во износ од 1.580.000,00 денари.

Недвижноста предмет на продажбата може да се разгледа на 30.11.2000 година во време од 12.00 до 16.00 часот по претходно добиено одобрение од нотарот.

Наддавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда.

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена најдоцна во рок од 5 дена од денот на продажбата, во спротивно го губи правото на враќање на гаранцијата. (42169)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.988694/97, издаден од УВР-Куманово на име Исљами Бехим, ул. "Есперанто" бр.62, Куманово.

Пасош бр.875780, издаден од УВР-Скопје на име Северџан Сејфула, ул. "Славеј Планина" бр.35, Скопје.

Пасош бр.447780/94, издаден од УВР - Скопје на име Ваит Ибраимовски, ул. "О. Чопела" бр.40, Скопје. (42168)

Пасош бр.1173411/99, издаден од УВР-Скопје на име Филипока Даниела, ул. "Б.Менков" бр.514, Скопје.42172

- Пасош бр.1296195, издаден од УВР-Куманово на име Цеват Исмаили, ул. "Б.Единство" бр.3, Куманово. (42173)
- Пасош бр.419197, издаден од УВР - Куманово на име Бекир Алији, ул. "К.Маркс" бр.29, Куманово. (42174)
- Пасош бр.0783900 на име Дука Султане, Дебар. 42175
- Пасош бр. 1426855, издаден од УВР-Гостивар на име Рамадани Мунавер, ул. "Н.Парапунов" бр. 7/2-13, Гостивар. (42176)
- Пасош бр.0441041/00, издаден од УВР-Дебар на име Гуза Керам, нас. Рајчица бб, Дебар. (42451)
- Пасош бр.864361/96, издаден од ГУВР-Скопје на име Бабулски Жарко, ул "Беровска" бр.2-3/16, Скопје. (42703)
- Пасош бр.764475, издаден од ГУВР - Скопје на име Донева Зорица, ул. "Московска" бр.9-1/1, Скопје. (42708)
- Пасош бр.758368, издаден од УВР - Куманово на име Исмаили Фатуше, ул. "Роза Луксембург" бр.1, Куманово.
- Пасош бр.257029/94, издаден од УВР - Струмица на име Мартинова Марионка, с.Ново Село, Струмица. 42450
- Пасош бр.300094/94 на име Шерифоски Рамуш, с. Лабуништа, Струга. (42463)
- Пасош бр.1199036 на име Ферати Демиралли, с. Жеровјане, Тетово. (42513)
- Пасош бр.1466595/00, издаден од УВР - Струмица на име Славчо Васков, ул. "Науум Наумовски-Борче" бр.49, Струмица. (42690)
- Пасош бр.489618/94, издаден од УВР-Куманово на име Даути Емине, с. Черкеско Село, Куманово. (42699)
- Пасош бр.1179769/99, издаден од ОВР-Струга на име Селмани Рефет, с. Заграчани, Струга. (42701)
- Пасош бр.0641112, издаден од УВР-Скопје на име Атми Селимовски, с.Грушино, Скопје. (42702)
- Пасош бр.1409299/2000, издаден од ОВР-Струга на име Дервиши Сами, с.Делогожда, Струга. (42712)
- Пасош бр.1320763/99, издаден од ОВР-Струга на име Дервиши Цемиле, с.Делогожда, Струга. (42713)
- Пасош бр.1376853/00, издаден од УВР-Скопје на име Шашков Стеван, ул. "Ј. Сандански" бр.25/2-20, Скопје.
- Пасош бр.1355819/00, издаден од УВР-Скопје на име Ташковска Лара, бул. "Илинден" бр.79/10, Скопје. (42718)
- Пасош бр.639544/95, издаден од УВР - Скопје на име Ташковски Васко, Скопје. (42719)
- Пасош бр.1117070/98, издаден од УВР-Скопје на име Аднан Мустафа, ул. "7 Јули" бр.27 а, Скопје. (42722)
- Пасош бр. 1375816 на име Османи Зијах, с.Радуша, Скопје. (42723)
- Пасош бр.0689915/95, издаден од ОВР-Виница на име Лазаров Ванчо, с.Јаќимово, Виница. (42730)
- Пасош бр. 1213561, издаден од УВР - Велес на име Панче Бузалковски, с. Башино Село, Виница. (42598)
- Чекови од бр. 1171604 до 1171608, од тековна сметка бр.6818777, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Филипов Звонко, Скопје. (42654)
- Чекови од бр. 4600993 до 4601000, од тековна сметка бр. 3109038, издадени од Поштанска Штедилница - Скопје на име Петровски Дејан, Скопје. (42721)
- Работна книшка на име Азора Алити, ул. "Роза Луксембург" бр.9, Куманово. (42457)
- Работна книшка на име Цицо Ерол, Струга. (42462)
- Работна книшка на име Ангелова Драгица, с.Пепелиште, Пробиштип. (42474)
- Работна книшка на име Рустемоски Иљас, ул. "Д.Завиј" бр.85, Прилеп. (42479)
- Работна книшка на име Имер Зенуни, с. Седларце, Тетово. (42491)
- Работна книшка на име Жарко Сидовски, Скопје.
- Работна книшка на име Горгиева Јованка, с.Градец, Виница. (42554)
- Работна книшка на име Анчевски Владимир, Скопје. (42579)
- Работна книшка на име Нестор Циков, Скопје. 42606
- Работна книшка на име Горгиевска Весна, ул. "Д-р Рајс" бр.7, Битола. (42608)
- Работна книшка на име Незиров Раим, ул. "Македонска" бб, Виница. (42651)
- Работна книшка на име Хајрадиновиќ Асмер, Скопје. (42675)
- Работна книшка на име Алими Натмир, Струга.
- Работна книшка на име Идриз Демиров, Скопје.
- Работна книшка на име Авни Шерифи, с.Рогле, Тетово. (42692)
- Работна книшка на име Елтон Адеми, Тетово. (42693)
- Работна книшка на име Гордана Гаврилоска, ул. "С.Крстески" бр.55, Гостивар. (42696)
- Работна книшка на име Беним Сиехапи, Гостивар.
- Работна книшка на име Миле Филиповски, Скопје. (42698)
- Работна книшка на име Енвер Качар, Скопје. 42715
- Работна книшка на име Хамиде Сулејман, Скопје.
- Свидетелство на име Вучковска Љупка, Берово.
- Свидетелства за 7 и 8 одделение, издадени од ОУ "Релиндија", с. Лојане, Куманово на име Халил Јакули, с.Ваксинце, Куманово. (42456)
- Свидетелство на име Ратка Станковска Младенска, Куманово. (42458)
- Свидетелство за 8 одделение на име Худавери Ментимек, ул. "Босанска" бр.9, Куманово. (42460)
- Свидетелство на име Ласков Игор, ул. "Косовска" бр.123, Штип. (42464)
- Свидетелство на име Лилјана Миноска, ул. "М.Јосифоска" бр. 28, Прилеп. (42485)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мемеди Саќип, с. Пирок, Тетово. (42517)
- Свидетелство за 9 одделение на име Ристова Кири Тодора, с.Кучичино, Кочани. (42549)
- Свидетелство на име Јолдашева Валентина, Велес.
- Свидетелство за 8 одделение на име Каралиески Алија, с. Лабуништа, Струга. (42564)
- Свидетелство за 6 одделение на име Ристова Билјана, с. Ракитец, Радовиш. (42568)
- Свидетелство на име Нусрета Планиц, с. Лажани, Прилеп. (42613)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мисими Нешат с. Д. Палчиште, Тетово. (42617)
- Свидетелство за 3 година, издадено од ЕМАУЦ "Г.Викентиев" - Кочани на име Васе Манасиев, Кочани.
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Економско училиште "Борис Кидрич" Скопје на име Јанкулчевска Нада, Скопје. (42672)
- Свидетелства за 2 и 3 година, издадени од ЕМАУЦ "Г.Викентиев" - Кочани на име Васе Манасиев, ул. "Раде Кончар" бр.38, Кочани. (42673)
- Свидетелство за 1 година, издадено од УЦСО "Љупчо Сантов" - Кочани на име Васе Манасиев, ул. "Раде Кончар" бр. 38, Кочани. (42674)
- Свидетелство на име Стокова Атанаска, с. Пера, Кочани. (42676)
- Свидетелство на име Весна Пауновска, ул. "К.Питу" бр.1, Куманово. (42677)
- Свидетелство на име Андреји Далипи, с. Матејче, Куманово. (42678)
- Свидетелство на име Демиров Осман, Шаин Маале бр.51, Радовиш. (42682)
- Свидетелство на име Кочарова Иванка, ул. "Роса Плавева" бр.11, Велес. (42685)
- Свидетелство за 8 одделение на име Шерифи Авни, Тетово. (42694)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Б.Шабани", с.Грушино-Скопје на име Ниметула Камберовски, с.Грушино, Скопје. (42710)
- Ученичка книшка за 3 година, издадена од ДУЦ "Панче Арсовски" - Скопје на име Тодевска Маја, ул. "5" бр.15, нас.Јурумлери, Скопје. (42453)
- Диплома на име Абедин Селами, с.Жировница, Гостивар. (42537)
- Диплома на име Анифа Ибраими, с.Жировница, Гостивар. (42542)
- Диплома на име Ангеловска Наташа, ул. "Пајак Планина" бр.23, Велес. (42640)
- Диплома на име Коцева Нада, Штип. (42683)
- Здравствена легитимација на име Топузоска Марија, ул. "Т.Никле" бр.12, Крушево. (42488)
- Здравствена легитимација на име Милошевска Цветанка, ул. "Мирка Гинова" бр.1/8, Битола. (42602)
- Здравствена легитимација на име Кадриев Шукри, ул. "С.Стоименски" бр.39, Штип. (42684)
- Даночна картичка бр. 4030997269080, издадена од Управа за приходи на име "Интернешенел Профешнал Линк", Скопје. (42725)
- Чекови бр.1012435 и 1012436 на име Николовски Марјан, ул. "Сретко Крстески" бр.39, Гостивар. (42592)
- Избирачка легитимација на име Аревски Љубомир, ул. "Цветан Димов", Штип. (42465)

АДР - сертификат бр. 866, издаден од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Вучковски Слободан, Скопје. (42716)

Решение на име Реџеп Реџепоски, с. Жировница, Гостивар. (42530)

Решение за објавување на дејност на име Џемаили Барзул, ул. "Б. Гиноски" 66, Гостивар. (42624)

Решение на име "Мак Оаза", Кавадарци. (42647)

Чекови бр. 5459889 и 5459890, од тековна сметка бр. 2680476, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Горѓески Зоран, Скопје. (42048)

Чекови од бр. 1184442 до 1184455, од тековна сметка бр. 5732102, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски Гоце, Скопје. (42065)

Чекови бр. 0140000441601 и 0140000441602, од тековна сметка бр. 05064760, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цоровска Олгица, Скопје. (42066)

Чекови бр. 24613821, 24613822 и 24613823, од тековна сметка бр. 0048995-16, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Георгиевски Диме, Скопје. (42067)

Чекови од бр. 4245526 до 4245530; од бр. 4451637 до 4451640 и од бр. 4600686 до 4600690, од тековна сметка бр. 4136950, издадени од Поштанска Штедилница-Скопје на име Дамчевска Анета, Скопје. (42082)

Работна книшка на име Илиев Маријан, Скопје.

Работна книшка на име Љубица Јордановска Павловска, Скопје. (42088)

Работна книшка на име Трајковски Ивица, Скопје.

Работна книшка на име Милошевиќ Родна, ул. "В. Влаховиќ" бр. 9, Велес. (42098)

Работна книшка на име Горан Бошков, Прилеп 42105

Работна книшка на име Смугрески Милан, ул. "Б. Планина" бр. 1/2, Прилеп. (42108)

Работна книшка на име Узаир Цезаир, с. Теново, Тетово. (42111)

Работна книшка на име Дара Костадиновска, Прилеп. (42120)

Работна книшка на име Абаз Сабит, Скопје. (42130)

Работна книшка на име Фатмир Љута, Скопје. 42142

Работна книшка на име Идриз Ибрахими, Скопје.

Работна книшка на име Осман Али, Скопје. (42148)

Воена книшка на име Себастијан Агуш, Скопје.

Свидетелство за завршено средно образование, издаден од СДУ "Димитар Влахов" Скопје на име Димитаровски Кире, Скопје. (42068)

Свидетелство за 8 одделение на име Идризи Ваљиде, с. Матејче, Куманово. (42087)

Свидетелство машинобравар 3 степен на име Борча Пачковски, с. Гиновци, Крива Паланка. (42089)

Свидетелство за 8 одделение на име Шерифоска Назмије, с. Лабуништа, Серуга. (42090)

Свидетелство на име Живка Горгиева, с. Конче, Радовиш. (42091)

Свидетелство на име Витанова Зорка, с. Лубница, Радовиш. (42093)

Свидетелство на име Горгиева Верка, с. Ракитец, Радовиш. (42094)

Свидетелство за 8 одделение на име Слободан Стоилов, с. Покрајчев, Радовиш. (42095)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ПОУ - с. Мелница на име Шабанов Вејсел Ердован, с. Мелница, Велес. (42094)

Свидетелство за 6 одделение, издаден од ПОУ во с. Мелница на име Мифтаров Асан Енвер, с. Мелница, Зелес. (42130)

Свидетелство на име Есат Ибрахимовиќ, с. Герно Оризари, Велес. (42101)

Свидетелство на име Бејзароска Назука, с. Дврсци, Прилеп. (42109)

Свидетелство на име Симије Нилали, с. Жеројане, Тетово. (42112)

Свидетелство за 8 одделение на име Зулфи Османи, с. Пирок, Тетово. (42113)

Свидетелство на име Шкелќим Касани, с. Добри Дол, Гостивар. (42118)

Свидетелство за 7 одделение, издадено од ОУ "Алија Авдовиќ" - с. Батинци на име Рамановски Бедри, с. Батинци, Скопје. (42143)

Диплома на име Бојковска Валентина, ул. "О. Революција" бр. 21/7, Куманово. (42083)

Диплома за завршена Педагошка академија во Скопје на име Абдиу Целал, с. Ростуше, Гостивар. (42114)

Диплома за завршена Педагошка академија во Скопје на име Гафур Кадриоски, с. Видуше, Гостивар.

Диплома за завршена педагошка академија во Скопје на име Шабани Илмија, с. Жировница, Гостивар.

Књишка на име Петков Горан, Свети Николе. 42097

Здравствена легитимација на име Секуловска Сузана, ул. "К. Јосифовски" бр. 8, Битола. (42103)

Девизна штедна книшка бр. 1251283587, издадена од "Југобанка" (Македонска банка) - Скопје на име Кала Кршоска, Скопје. (42145)

Даночна картичка бр. 4030993204286, издадена од Комерцијална банка ад. - Скопје на име Т.П. "СЕРТА" експорт-импорт д.о.о., Скопје. (42149)

Решение бр. 9779, издадено од СО Кале-Скопје на име Вугерт Стјепан, Скопје. (42153)

Чекови од бр. 5011919 до 5011922 од бр. 5011925 до 5011938 од бр. 5306707 до 5306710, 36944 и 121872, од тековна сметка бр. 587334, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Омерагиќ Лирија, Скопје. 42139

Чекови бр. 4407119, 4407129, 4407130, 5150787, 4376677 и 2973303, од тековна сметка бр. 12355101, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковска Грозда, Скопје. (42162)

Чекови бр. 5547075 и 5547077, од тековна сметка бр. 13698873, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Грозданоски Аце, Скопје. (42167)

Чекови бр. 687746 и 687747, од тековна сметка бр. 840-10172/41, издадени од Македонска банка на име Перса Ангелова, Скопје. (42705)

Чекови бр. 4841856 и 4841857, од тековна сметка бр. 4854944, издадени од Комерцијална банка ад. - Скопје на име Кочковска Лилјана, Скопје. (42707)

Чек бр. 900049179 од тековна сметка бр. 621/47, издаден од Стопанска банка ад. - Струга на име Сефедин Тафа, ул. "Караорман" бр. 6, Струга. (41905)

Чекови од бр. 3146483 до 3146490, од тековна сметка бр. 4243-98, издадени од КИБ - Куманово на име Диќиќ Горан, ул. "В. Карастојанов" бр. 10, Куманово. (42086)

Работна книшка на име Кикерков Боби, Скопје.

Работна книшка на име Татјана Ацковска, с. Д. Лисиче, Скопје. (42331)

Свидетелство за 8 одделение, на име Кикерков Боби Скопје. (42179)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Б. Кирич" Сарај - Скопје на име Селаждин Сали, с. Сарај, Скопје. (42329)

Даночна картичка бр. 4030999373411, издадена од Управа за приходи Скопје на име Вет-Дест ДЗСПТУ, Скопје. (42330)

Даночна картичка бр. 4030993229211, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Д.П.И. "Хидро-Еконталтинг-Васили и други" доо, Скопје. (42706)

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Согласно Законот за трговските друштва содржникот на Трговското друштво за производство и промет "Југометал" Благоје и др. ДООЕЛ Скопје, на ден 05.11.2000 година, го донесе следниот

П Л А Н ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Трговското друштво за производство и промет "Југометал" Благоје и др. ДООЕЛ Скопје со број на регистарска вложка 02034219?-8-01-000 запишана при Основниот суд Скопје I - Скопје со оваа одлука врши статусна промена односно се дели на две нови правни лица, а постојното друштво се брише од трговскиот регистар.

Член 2

Првото новоосновано правно лице настанато со поделба на друштвото ќе го носи следниот назив:

Трговско друштво за производство и промет "Југометал" Благоје и др. ДОО Скопје.

Скратен назив: ТД "Југометал" Благоје и др. ДОО Скопје.

Седиштето на друштвото ќе биде:
ул. "Партение Зографски" бр. 5.

Ова друштво со поделбата се создава како ново друштво, и основањето ќе се врши согласно одредбите од ЗТД, и согласно тоа ќе бидат донесени акти.

Член 3

Другото правно лице, настанато со истата поделба ќе го носи следниот назив:

Трговско друштво за производство и промет "ДМБ" Благоје и др. ДОО Скопје.

Скратен назив на Друштвото ќе биде ТД "Д М Б" Благоје и др. ДОО Скопје.

Седиштето на друштвото ќе биде :

ул. "Партение Зографски" бр. 5.

И ова друштво со поделбата се создава како ново друштво, и основањето ќе се врши согласно одредбите од ЗТД, и согласно тоа ќе бидат донесени акти.

Член 4

Дејноста на друштвата кои ќе бидат основани со делбата на постојното друштво ќе биде детално уредена со актите за основање на друштвата.

Поделбата се врши со намера за подобро остварување на програмските планови и цели, а заради остварување на подобри деловни резултати.

Управителите на новоосновените друштва ќе бидат назначени со актите кои треба да се донесат за основање на истите по поделбата.

Основачкиот влог на постојното друштво со поделбата целосно ќе му припадне на првоосновеното друштво - Трговско друштво за производство и промет "Југометал" Благоје и др. ДОО Скопје. Истиот ќе претставува и основачки влог за него.

Член 5

Положбата која настанува со поделбата е следната:

Правата и обврските од друштвото кое се дели се пренесува на Трговското друштво за производство и промет "Југометал" Благоје и други ДОО Скопје кое е правен следбеник на друштвото кое се дели.

Со настанување на двете нови друштва, постојното друштво се брише од трговскиот регистар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Управител
Благоје Мироновски, с.р.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/559 (ПО ВТОР ПАТ) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

2.1. Месо говедско свежо.

2.2. Месо јунешко свежо.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирана средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта преку архива во Министерството за одбрана најдоцна до 27.11.2000 година или на денот на јавното отворање.

3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 28.11.2000 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата формирана со Одлука бр. 03-32 од 08.11.2000 година, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-32/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА СТУДИЈА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЧИП КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач по јавниот повик бр. 03-32/1 е Министерството за здравство со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Предмет на набавката е прибирање на документација и понуди за изработка на економско-техничка студија за воведување на чип картичка за здравствено осигурување во Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица.

4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5. Постапката за набавката е Ограничен јавен повик, без јавно отворање.

6. Оценката на понудите ќе биде вршена со примена на комбиниран метод на квалитет на понудата и цена.

7. Деталниот опис на предметот на набавката, постапката на набавката, начинот на подготвување и содржината на документацијата и понудите, начинот на доставување, постапката за оценка и избор на најповолниот понудувач и други поединости во врска со набавката дадени се во тендерската документација.

8. Заинтересираните понудувачи можат да добијат дополнителни информации и да ја разгледаат тендерската документација во Министерството за здравство, "50-та Дивизија" бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија, во деновите понеделник, среда и петок од 9:00 до 11:00 часот, во времето на траењето на јавниот повик. Лице за контакт д-р Владо Спирковски, тел. 070 / 204 781.

9. Право на учество имаат само оние лица кои ќе откупат тендерска документација за што треба да извршат неповратна уплата на 10.000,00 денари како следи:

Во полза на: Министерство за здравство, број на жиро сметка: 40100-788-1882, единствен даночен број: 4030990253804, депонент на: Народна Банка на Република Македонија.

10. Документацијата и понудите треба да бидат пристигнати во архивата на Министерството за здравство, "50-та Дивизија" бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија, најдоцна до 15:00 часот на 11.12.2000 година.

11. Понудите што нема да бидат пристигнати до назначениот рок како и оние кои нема да бидат доставени во согласност со тендерската документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 1/2000 е ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје.

1.2. Предмет на јавната набавка е:

- потрошен стоматолошки материјал и ситен инструментариум.

1.3. Вид и количина на материјалот и инструментариумот што е објавен за набавка е утврден според изготвената спецификација која може да се подигне кај магационерот на ЈЗО Стоматолошки клинички центар секој работен ден од 10-12 часот.

1.4. Износот на надоместокот што треба да се плати пред подигањето на спецификацијата на материјалот и инструментариумот е неповратен и изнесува 1 000,00 денари, кој може да се уплати на жиро сметка 40100-603-1104 и даночен број 4030980267777 депонент Комерцијална банка.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Вид и количина на набавката (спецификација).

2.3. Единечна цена со сите давачки во денари за потрошениот материјал и ситниот инструментариум.

2.4. Време на валидност (трајноста на потрошниот материјал).

2.5. Рокот на испорака да биде сукцесивен со предвидена динамика (во предвид доаѓа материјал што е на лагер).

2.6. Начин на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен да ја достави следнава придружна документација:

3.1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет, согласно член 22 од ЗЈН).

3.2. Извод од регистрација на дејноста.

3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице.

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОГОДЕН ПОНУДУВАЧ СЕ:

- квалитет на материјалот	40 бода;
- цена на материјалот	30 бода;
- валидност на материјалот	20 бода;
- рок на плаќање	20 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице.

5.2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од ЗЈН.

5.3. Понудата со придружната документација да се достави на адреса: ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје, преку пошта или во архивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Скопје.

5.4. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ".

5.5. Секој учесник може да достави само една понуда.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Денот, местото и времето на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во спецификациите на материјалот за набавка.

6.2. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на отворањето на понудите со себе треба да имаат овластување за застапување на понудувачот.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот како и тие што не се изработени според позициите утврдени во повикот нема да бидат разгледувани.

ЈЗО Стоматолошки клинички центар - Скопје

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 150/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ НА МТ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на улица "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на градежни и градежно занаетчиски работи за адаптација и реконструкција на објекти на МТ.

1.3. Вид и количина:

Изведба на градежни и градежно занаетчиски работи за адаптација и реконструкција на објекти на МТ по премер, кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на "Агромеханика"), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1 000 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на мах 60%,
- бонитет 10%,
- рок на изведба 4%,
- начин на плаќање 10%,
- референтна листа 10%,
- кадровска опременост 4%,
- техничка опременост 4%.

1.6. Рок за поднесување на понудите до 28.11.2000 година до 12,00.

1.7. Рок и важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.8. Предмерот на работите може да се подигнат во канцеларијата на Самостојната градежна служба на АД "Македонски телекомуникации" Скопје, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на "Агромеханика"), во канцеларија бр. 33, секој работен ден за времетраењето на отворениот повик од 10 до 14 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 1.000,00 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е шест месеци, а по динамичка на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов", бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку истите се фотокопија да бидат заверени на нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена и адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 28.11.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.11.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на телекомуникации на тел. 132 374 и 141 415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Управата за цивилна воздушна пловидба, објавува

БАРАЊЕ

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 05/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Управа за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за електромонтажни работи за потребите на Контрола на летање, аеродром Скопје и тоа:

- автоматски исправувачи на напон 12V и 24 V;
- разводни ормари 12 V и 24 V;
- "суви" акумулаторски батерии со сталажа;
- електрични кабли;
- разводен ормар 3x380 V;
- испитни клешти 12 V, итн.

се со испорака и монтажа.

1.3. Вид и количина: дадено во техничката спецификација.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на набавката (единечна и вкупна);
- начин на плаќање;
- рок на извршување на работите;
- квалитет (сертификати за квалитет ИСО9000/9001, атести за опремата, технички и функционални к-ки).

1.5. Рок на доставување на понудите: до 13. 12. 2000 година до 12,00 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на прифаќањето на понудата.

1.7. Техничката спецификација може да се подигне во Управата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје, секој работен ден за времетраењето на барањето за прибирање на понуди од 08-14 часот, без надоместок.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена, изразена во денари.

2.3. Понудата треба да содржи и доказ за техничката способност на понудувачот како гаранција за квалитетно работење и тоа:

- референци во последните 3 години;
- техничка опременост за извршување на работите;
- кадровска структура за водење и контрола на работите.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да се достави во архивата на Управата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација, согласно член 43 од Законот за јавните набавки и тоа:

- извод од регистрација;
- документ за бонитет, со извештај и мислење од Заводот за платен промет (согласно член 22 од Законот за јавните набавки) и
- писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен плик кој содржи два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката "понуѓа", која ја содржи финансиската документација.

3.4. Краен рок за доставување на понудата е 13. 12. 2000 година, најдоцна до 12,00 часот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и оние кои не ги содржат бараните податоци од барањето за прибирање на понуди, нема да бидат разгледувани.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со одговорното лице Марјан Лозановски, тел. 091/114-046 и 111-154.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1612/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА 3 (ТРИ) РЕКОНСТРУИРАНИ ЕЛЕКТРОЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 441

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. "Железничка" бр. 50б.

1.2. Предмет на набавката: Набавка на 3 (три) реконструирани електролокомотиви серија 441.

1.3. Вид и количество: Дадена во тендер документацијата.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката документација може да се подигне во: ЈП Македонски железници-дирекција-Скопје, набавно одделение, ул. "Водњанска" бб, секој работен ден од 7 до 15 часот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник или за странското правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA A.D.-SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways-Skopje, Republic of Macedonia.

3.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, франко набавувач во валута на понудата и истата претворена во ЕВРА, со пресметан данок на додадена вредност.

3.6. Доколку производот е со странско потекло во цената задолжително се внесува износот на царината и други давачки (согласно член 54 од Законот за јавните набавки).

3.7. Гаранцијата поднесена со понудата купувачот им ја враќа на понудувачите чии понуди нема да бидат прифатени, во рок од 30 дена од донесувањето одлука за најповолен понудувач.

3.8. Цените на реконструирани електролокомотиви кои се нудат треба да подразбираат пуштање на електролокомотивите во експлоатација (клуч на раќа).

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на производот	максимум 40 бода,
- квалитет на производот	максимум 40 бода,
- рок на испорака	максимум 10 бода,
- гаранција, резервни делови и постпродажен сервис	максимум 10 бода.

V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, во согласност со член 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката "понуѓа".

5.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - дирекција, најдоцна до 29.12.2000 година до 11,00 часот, со обезбеден доказ за датумот на предавање на понудата.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 29.12.2000 година во 12,00 часот во просториите на ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје.

5.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќање на понудата.

5.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Претставниците на понудувачите на отворање на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

6.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115 419 и 232 048.

Комисија за јавни набавки

Pursuant to articles 10,14 and 16 of the Law for Public Supplies (Official Gazette of the Republic of Macedonia no.26/98) the Commission for Public Supplies of JP Makedonski zeleznici (Public Enterprise Macedonian railways) is announcing its

**OPEN TENDER ref. no. 12-1612/2
FOR COLLECTING PROPOSALS TO BE OPEN IN PUBLIC FOR SUPPLY OF 3 (THREE) RECONSTRUCTED ELECTRICAL LOCOMOTIVES SERIE 441**

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 PURCHASER:

JP Makedonski zeleznici with its head offices in Skopje, at str. "Zeleznicka" no.50b

1.2 SUBJECT OF SUPPLY:

Supply of 3 (three) reconstructed electro locomotives serie 441.

1.3 TYPE AND QUANTITY:

As described in the tender documents.

II. TENDER DOCUMENTS

2.1 Tender i.e. technical documents can be taken from:

JP MAKEDONSKI ZELEZNICI - HEADQUARTERS-SKOPJE

SUPPLY DEPARTMENT

str. "Vodnjanska" b.b., Monday to Friday from 7 am till 3 pm.

III. PROPOSAL CONTENTS

3.1 The proposal should contain the name, address and the head office of the Bidder.

3.2 The proposal should, furthermore, contain proof of the technical capability of the Bidder pursuant to article 23 of the Law for Public Supplies.

3.3 The Bidders are liable to submit the following accompanying documents with the proposal:

- Solvency document: for the domestic proposer/bidder with the wording as prescribed in the Rule Book by the Ministry of Finance, and/or for a foreign legal or physical entity

a Solvency Certificate issued by a professional representative authority in industry, trade, craft, agriculture or by a professional association in the country of its registered office,

i.e. Auditor's Report issued by a foreign Auditor, in compliance with the article 22 of the Law for Public Supplies and

- Evidence of non-liquidation or non-liquidation proceedings and no safety measure such as prohibition for carrying out activities have been taken by the court against the Bidder, in compliance with article 24 of the Law for Public Supplies.

The above stated accompanying documents to be submitted in the original or if in copies, then those copies to be verified by a public notary.

3.4 The proposals should be accompanied by a guarantee either as deposited funds or as bank guarantee in the amount of 5% of the offer value in the currency of the offer, to Stopanska banka A.D.Skopje, SWIFT address STOB MK 2x. Account no. 25730-149, telex 51140, 51472, 51226 for Macedonian Railways-Skopje, Republic of Macedonia.

3.5 The proposals to contain a unit cost, which should be final and basis free delivered Purchaser's premises, expressed in the proposal currency and converted into EURO inclusive of calculated VAT.

3.6 If the product is of a foreign origin, the price should compulsory contain the customs duty and other taxes (pursuant to article 54 of the Law for Public Supplies).

3.7 The Purchaser will return the guarantee submitted with the proposal to those Bidders

whose bids will be rejected, within 30 days from the selection of the most suitable Bidder.

3.8 The price for the reconstructed electrical locomotives should understand launching of the locomotives into exploitation (key in hand).

IV. CRITERIA FOR SELECTION OF THE MOST CONVENIENT BIDDER

Ranking of Proposers will be made as per the following scale:

-cost of product	maximum 40 points
-product quality	maximum 40 points
-time of delivery	maximum 10 points
-warranty, spare parts and after-sale servicing	maximum 10 points

V. DEADLINE AND SUBMITTANCE OF PROPOSALS

5.1 The proposal is submitted in one original copy, signed by the authorized Bidder's officer, pursuant to article 54 of the Law for Public Supplies.

5.2 The proposals to be sent in a closed envelope containing inside two other envelopes closed and sealed.

The outer envelope should bear in the left top angle the mark "do not open" as well as the Tender reference no. This envelope should not bear any other sign by which the Bidder could be identified. The purchaser's address to be written in the centre of the envelope.

The first inside envelope with the supporting/accompanying documents to bear the inscription "documents". The second inside envelope containing the proposal bears the inscription "proposal".

5.3. The proposals can be sent either by mail or handed over at the File Department in JP "Makedonski zeleznici" - Headquarters, latest by 29 December, 2000 at 11 am, against a receipt evidencing date of surrendering the proposal.

Opening of the bids in public in the presence of Bidders' authorized representatives will be made on 29 December, 2000 at 12:00 (noon) in the offices of JP "Makedonski zeleznici" - Headquarters Skopje.

5.4 Validity of proposal: 40 days from the date of its acceptance.

5.5 The tender is public, open and anonymous where all domestic, foreign, legal and physical entities/subjects are entitled to take part.

VI. FINAL PROVISIONS

6.1 The proposals which have not been submitted within the deadline, as well as those not complying with the provisions for the tender from the Law for Public Supplies, will not be subject of examination.

6.2 At opening of the bids, the authorized Bidders' representatives should first present their written Power of Attorney to the Purchaser's Commission.

6.3 Each Bidder can take part with one proposal only.

6.4 The Bidders can obtain more information at telephone nos. 15 419 and 232 048.

Commission for Public Supplies

Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 46/2000
ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 46/2000 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

а) дизел гориво Д1	500.000 Л
б) дизел гориво Д2	800.000 Л
в) екстра лесно гориво	1.200.000 Л
г) моторен бензин МБ-98	100.000 Л

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да ги задоволуваат следните стандарди:

а) дизел гориво Д1 да го задоволува стандардот ЈУС Б. Х2.410,

б) дизел гориво Д2 да го задоволува стандардот ЈУС Б.Х2.410,

в) екстра лесно гориво кое во поглед на квалитетот треба да ги задоволува критериумите пропишани со Правилникот за квалитет на маслата за горење ("Сл. весник на РМ" бр. 49 од 16.08.1983 год.).

г) моторен бензин МБ-98 кој го задоволува стандардот ЈУС Б.Х2.220.

1.4. Материјалите да бидат испорачани со следната динамика:

2000	Д1 (Л)	Д2 (Л)	Екстра лесно (Л)	Мот.бен. МБ-98
I	100.000	-	-	8.000
II	100.000	-	-	8.000
III	100.000	-	-	8.000
IV	-	100.000	-	8.000
V	-	125.000	200.000	8.000
VI	-	125.000	200.000	8.000
VII	-	125.000	200.000	8.000
VIII	-	125.000	200.000	8.000
IX	-	100.000	200.000	8.000
X	-	100.000	200.000	8.000
XI	100.000	-	-	10.000
XII	100.000	-	-	10.000

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка "Л" (литри) испорачан материјал до подружниците во ЈП "Македонијапат" во: "Скопје", "Битола", "Велес" и "Штип", а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во денарска вредност.

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја товареле цената.

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

3.1. Понудувачот треба да понуди начин на плаќање одложено не помалку од 30 дена од денот на испорака на предметот на набавката.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Со понудата треба да се достави банковна гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.3. Гаранција за квалитет на производот.

4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавните набавки.

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки и тоа:

- Цена 40 поени;
- Квалитет на производот 30 поени;
- Начин на плаќање 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 30.11.2000 год. во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат.

ЈП "Македонијапат" - Скопје

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 47/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 47/2000 (повторен), е ЈП "Македонијапат" со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен материјал (ризла), фракција 4-8 мм за одржување на патишта во зимски услови за сезона 2000/2001 година.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која треба да се набави по пунктови и други карактеристики на материјалот кој е предмет на оваа набавка, може да се добие во дирекција на ЈП "Македонијапат" - Скопје, секој работен ден од 7.00 до 15.00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка м³ натоварен материјал во товарно средство на понудувачот.

Единечната цена на материјалот треба да биде дадена за материјал франко натоварен од страна на понудувачот, во возило на понудувачот.

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од производство до натовар на материјалот во возило на ЈП "Македонијапат" - Скопје, вклучувајќи и ДДВ.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Рок и важност на понудата.

2.6. Атест за квалитетот на материјалот.

2.7. Други комерцијални услови.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката), или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 3.1. Извод од судска регистрација на дејност.
- 3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98).
- 3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).
- 3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).
- 3.5. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОЈ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖАТ КОН ПОНУДАТА

- 3.6. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количините на испорачаната опрема и примачите.
- 3.7. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Квалитет.....30 поени
 - Оддалеченост на произведениот материјал до пунктовите на ЈП "Македонијапат" - Скопје..... 30 поени
 - Начин на плаќање..... 20 поени
 - Цена..... 20 поени
- ЈП "Македонијапат" - Скопје како набавувач има право во рамките на набавката на абразивен материјал - ризла за одржување на патиштата во зимски услови да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

6. РОК НА НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

6.1. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

6.2. Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.3. Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица "Даме Груев" број 14, да се предадат во архивата на Ј.П. "Македонијапат" Скопје (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.12.2000 година (понеделник), во 12,00 часот во просториите на Ј.П. "Македонијапат" Скопје (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ги предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-51577/1 од 31.10.2000 година Комисијата за јавни набавки на Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија подрачна единица Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 9/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.
- Предмет на јавниот повик број 9/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуда за изведба на станбен објект Б-9 (П+6+Пк) ламела "А" на локалитет УЕ-18, нас. "Стар Аеродром" во Скопје.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.
- Отворање на пријавите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:
 - Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки).
 - Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки).
 - Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката.
 - Организациона поставеност.
 - Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.
 - Листа на станбено-деловни објекти во градба со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.
 - Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.
 - Список на квалификувани работници за реализација на набавката.
 - Предлози за работи кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.
 - За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап.
 - Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација
 - Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).
 - Извод од регистрација на дејност.
- Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:
 - Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2.
 - Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права.

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на документацијата.

- Ограничениот повик трае до 27.11.2000 година, до 10 часот (време на јавно отворање на понудите).

- Отворањето ќе се одржи во просториите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бр. 138, барака број 4 мала сала, на 27.11.2000 година, со почеток во 10 часот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-5156/1 од 31.10.2000 година Комисијата за јавни набавки на Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија подрачна единица Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 10/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.

- Предмет на јавниот повик број 10/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуда за изведба на станбен објект Б-14 (П+6+Пк) ламела "А" на локалитет УЕ-18, нас. "Стар Аеродром" во Скопје.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

- Отворање на пријавите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки).

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки).

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката.

- Организациона поставеност.

- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Листа на станбено -деловни објекти во градба со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

- Список на квалификувани работници за реализација на набавката.

- Предлози за работи кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.

- За посочените подизведувачи да се достават исти документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап.

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).

- Извод од регистрација на дејност.

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2.

- Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права.

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

-Рок за прием на документацијата е до денот и часот на јавното отворање (10 часот на 28.11.2000 г.).

- Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на документацијата.

- Ограничениот повик трае до 28.11.2000 година, до 10 часот (време на јавно отворање на понудите).

- Отворањето ќе се одржи во просториите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бр. 138, барака број 4 мала сала, на 28.11.2000 година, со почеток во 10 часот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОТВОРЕН ПОВИК

ЗА ПРИБИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРВАТА ФАЗА ОД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ НА ГОЛЕМАТА СЦЕНА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е: Македонски народен театар, кеј "Димитар Влахов" 6б, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

1.2.1. Изработка на идеен проект за реконструкција на интегриран компјутерски, аквизициски, коман-

дно-управувачки систем, наменет за мануелна и автоматска работа со главната сцена (горен и долен дел), составен од: електро-енергетско напојување со развод, SCADA систем со PLC, оптички систем за пренос на податоци, управувачки системи на фреквентно регулирани мотори (73 мотори), управувачки системи за DOL регулирани мотори (70 мотори).

1.2.2. Изработка, испорака, монтажа, поврзување и пуштање во работа, заедно со обука за систем на командно-управувачки конфигурации на фреквентно регулирани мотори, SCADA систем со PLC, енергетски довод и оптички систем за пренос на податоци, наменети за реализација на првата фаза од проектот за реконструкција на главната сцена, и тоа:

А - синхронизирано водење на моторите на задниот вагон (4 мотори) на долниот дел од големата сцена,

Б - водење на моторите за отворање на главната завеса горе-долу (1 мотор), лево-десно (2 мотори) и сценски дигалки (5+5 мотори) лоцирани на две нивоа (кота 24 и 26 м) на големата сцена.

1.3. Материјалите и работите кои се вградуваат треба да одговараат на пропишаните стандарди или стандардите прифатени од Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката се спроведува со Отворен повик во согласност со одредбите на Законот за јавните набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Македонскиот народен театар, кеј "Димитар Влахов" - б.б. Скопје, канцеларија број 84, секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот, во времетраењето на јавниот повик.

2.2. При подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 10.000,00 денари неповратен надомест на жиро сметката на МНТ - Сценска техника број 40100-788-1994, депонент на Народна банка со единствен даночен број 4030974204119.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи називот на производителите на опремата која ќе се вградува.

3.3. Понудата треба да содржи цена по позиции, како и вкупна цена на целата набавка со сите трошоци, франко испорачано, вградено на објект и пуштено во работа, изразено во ДЕМ и денарска противвредност според курсот на Народна банка.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за изведување на работите кој треба да биде најдоцна 3 месеци сметано од денот на потпишувањето на договорот.

3.6. Понудата треба да има рок на важност не помалку од 30 дена.

3.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Согласно со член 22 од Законот за јавните набавки, понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност во оригинал или заверена фотокопија кај овластен орган.

4.2. Понудувачот треба да достави листа на изведени исти или слични работи, број и квалификациона структура на лицата кои би ги изведувале работите, листа на потенцијални подизведувачи и сертификати од надлежни институции дека производителите кои се вградуваат се во сообразност со стандардите.

4.3. Понудувачот треба да достави заверена фотокопија кај овластен орган од прилог бр. 3 од сопствената судска регистрација.

4.4. Потврда од надлежни институции дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка и уверение од надлежни институции дека против понудувачот не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

4.5. Претставниците на понудувачот треба да предадат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. цена.....50 поени

5.2. технички карактеристики на понуденото решение.....50 поени

5.3. техничка способност и екипираност на понудувачот.....30 поени

5.4. референтна листа на изведени проекти.....20 поени

5.5. рок за извршување на работите.....20 поени

5.6. гаранција и одржување.....20 поени

5.7. начин на плаќање.....10 поени

Бројот на поените ќе се дели според квалитетот на понудите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.3. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик во "Дневник" и "Службен весник на РМ". Понудата може да се достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна до почетокот на јавното отворање на понудите.

6.4. Понудувачите, своите понуди треба да ги достават на следнава адреса: кеј "Димитар Влахов"-бб, Скопје - Комисија за јавни набавки.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 4.XII.2000 година во просториите на Македонскиот народен театар, во 12,00 часот во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавните набавки, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Телефон за контакт: 222-652.

Комисија за јавни набавки

Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС-Струмица, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Акциите ги издава Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС - Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 180, Струмица, врз основа на решението бр. 15-4683 од 10.10.2000 год., издадено од Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација.

2. Номинална вредност на една акција изнесува 10 германски марки.

3. Вкупната вредност на акциите со повластени услови изнесува 285.000 германски марки или 28.500 акции што претставува 30,00% од вкупната проценета вредност на претпријатието.

4. Право на купување на акции под повластени услови имаат:

- работниците кои во претпријатието работеле најмалку 2 години пред донесувањето на одлуката за трансформација,

- лица чии работен однос престанал во претпријатието, а во него непрекинато работеле најмалку две години и

- пензионирани работници кои во претпријатието непрекинато работеле најмалку две години.

5. Право на повластено купување може да се остварува еднократно и само во едно претпријатие.

Корисникот на попустот согласно член 25 од ЗТПОК има право да купи акции со основен попуст од

30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието, со тоа што износот на купените акции не може да надмине износ од 25.000 германски марки.

Акциите купени со попуст можат да се отплатат во рок од 60 месечни рати, од датумот на запишување со грејс период од две години.

6. Право на купување на акции од повластени услови може да се остваруваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на повикот.

Сите заинтересирани да се јават во Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС - Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 182 (Комисија за спроведување на јавниот повик) заради потпишување на изјави секој работен ден од 08.00 до 14.00 часот.

Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одржа седница на ден 13.11.2000 година и ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА Р. МАКЕДОНИЈА

Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

Ротманс Интернешенел	96.00 денари;
Данхил Интернешенел	96.00 денари;
Каргие Вендом Лајте	96.00 денари;
Ротманс КСБ	85.00 денари;
Данхил КСБ	85.00 денари.

Член 2

Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец октомври 2000 година во однос на месец септември 2000 година е повисока за 0,5%, а планираната за 2% повисока во однос на месец септември.

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 2000 година во однос на месец септември 2000 година за правните лица од членот 3 изнесува до 0,5%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец октомври 2000 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 2000 година во однос на септември 2000 година е 0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.058.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 2000 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.073.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на октомври 2000 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1999 година е 0.052.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СО Д Р Ж И Н А

	Страница
2978. Одлука за изменување на Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитируваат.....	5159
2979. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	5159
2980. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	5159
2981. Одлука за изземање на недвижен имот.....	5160
2982. Одлука за давање согласност на Статутот на Централното основно училиште "Бајрам Шабани" с. Кондово - Скопје.....	5160
2983. Програма за развој на туризмот за 2001 година.....	5160
2984. Решение за одобрување на употреба на Учебникот по музичко образование за IV одделение.....	5161
2985. Наредба за преземање на мерки за спречување на ширењето и сотрување на пламеницата на пиперката (Phytophthora capsici).....	5161
2986. Правилник за регистрација на возилата на Министерството за внатрешни работи	5162
2987. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.68/2000 од 1 ноември 2000 година.....	5165
2988. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5166
2989. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5166
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец октомври 2000 година.....	5190
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец октомври 2000 година.....	5190

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.